



**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**

---

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА  
ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
ВО 2014 ГОДИНА**

Илинден, Јануари 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 алинеа 4 и член 39 став 2 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10), Градоначалникот на Општина Илинден поднесува

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ВО 2014 ГОДИНА**

Општина Илинден во 2014 година реализираше голем број на активности насочени кон подобрување на квалитетот на живеење, подобрување на условите за живот и животниот стандард на сите граѓани.

Приоритет, во изминатиот период беше создавањето услови за стопанисување, услови за образование и услови за брз раст во сите области на живеењето.

Како резултат на спроведувањето и реализацијата на реален и ефективен концепт за овозможување поволни услови за влез на нови инвестиции, продолжи инвестицискиот циклус карактеристичен за Општина Илинден последните неколку години.

Привлекувањето на нови странски и домашни инвеститори, како и поддршката на постоечките, пред се преку поволните услови што ги нуди Општината, овозможија отворање на нови работни места.

Очекуваните економски бенефиции од инвестициите, покрај намалувањето на невработеноста се состојат и во намалување на екстремната сиромаштија, постигнување забрзан одржлив локален економски развој, и регионален развој, како и квалитетен живот на населението, создавање економска благосостојба и нови работни места.

Општинската администрација, согласно Правилникот за систематизација на работните места распоредена е во 7 (седум) одделенија со вкупно 38 (триесетисум) вработени државни службеници:

1. Одделение за управување со човечки ресурси
2. Одделение за поддршка на Градоначалникот, нормативно правни и општи работи
3. Одделение за финансиски прашања
4. Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
5. Одделение за локален економски развој и јавни дејности
6. Одделение за инспекциски надзор-инспекторат
7. Одделение за внатрешна ревизија

### **Работа на Советот на Општина Илинден**

Советот на Општина Илинден одржа 15 редовни седници и една свечена седница. Во текот на минатата година Советот даде значаен придонес во подобрувањето на услугите во остварувањето на надлежностите преку донесување на вкупно 112 акти.

## БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2014 година

### 291.382.056,00 Денари

#### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ

**САЛДО 1 јануари 2014**  
22.929.790,00

**ДАНОК НА ИМОТ И ДОХОД**  
35.601.928,00

**КОМУНАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТАКСИ**  
33.357.024,00

**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ**  
62.124.350,00

**ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ НА Р.М. И ДДВ**  
38.970.805,00

**ДОТАЦИЈА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ**  
68.772.000,00

**ДОТАЦИЈА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**  
9.503.000,00

**ДОТАЦИЈА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА**  
5.091.623,00

**НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**  
6.627.862,00

**ДОНАЦИИ**  
2.647.500,00

**КРЕДИТИ**  
5.756.174,00

**ВКУПНО**  
**291.382.056,00**

**+ ДИРЕКТНИ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ**  
11.720.162,00

#### СТРУКТУРА НА РАСХОДИ

**КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ**  
113.046.207,00

**ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ**  
70.913.044,00

**СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ**  
6.990.659,00

**ДЕТСКА ГРАДИНКА**  
10.563.754,00


**СТОКИ И УСЛУГИ**  
37.985.778,00

**ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**  
17.727.489,00


**ВКУПНО**  
**257.226.931,00**

**САЛДО 31 декември 2014**  
34.155.125,00


#### Структура на приходи на основен буџет




#### Структура на расходи



## Учество на приходи во Буџетот 2014 година



## Историски преглед на реализација на приходи во општинскиот Буџет 2005-2014 година



## Јавни набавки


Согласно Годишниот план за јавни набавки во 2014 спроведени се вкупно 35 постапки.

Вкупниот број на понудувачи кои што доставиле понуди за учество во постапките за доделување на договори за јавни набавки во 2014 година изнесува 98 понудувачи или, во просек, по повеќе од 3 понудувачи во секоја постапка.

## Легализирање на бесправно изградени објекти

Од почетокот на процесот за легализација на дивоградбите во 2011 година од поднесените 6.150 барања, решени се 64% од поднесените барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, односно 3.926 предмети се легализирани.


ЛЕГАЛИЗАЦИЈА				
2011	2012	2013	2014	ВКУПНО
724	1053	1406	743	3926



## Одобренија за градење

Во текот на 2014 година издадени се вкупно 220 одобренија за градење, од кои 180 за станбени објекти, 20 одобренија за градење за општински инфраструктурни објекти како што се улици, патишта и мостови и 20 одобренија за изградба на стопански објекти.

ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ									
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ВКУПНО
76	136	109	95	70	60	62	89	220	917



Од 180 инвеститори во станбени објекти во 2014 година, 100 ги искористиле поволностите што им ги нуди општината и одбрале еден од четирите понудени бесплатни проекти за изградба на семејни куќи.

## Урбанизација

Во текот на 2014 година извршена е:

- урбанизација на просторот, во опфат од 20,81 хектари;
- урбанизација на просторот која е во тек, во опфат од 708,55 хектари;
- утврдени услови за планирање на просторот, во опфат од 493,08 хектари;
- формирање на нови градежни парцели во опфат од 3,66 хектари;
- геодетско снимање на населени места на постојна состојба на опфат од 750 хектари.

## Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

Во 2014 година беа објавени 11 објави за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на електронско јавно наддавање.

Отуѓени градежи парцели во 2014 г.	77	површина 161.818 м <sup>2</sup>
Домување во семејни куќи	65	површина 27.221 м <sup>2</sup>
Стопанство (Лесна и загадувачка индустрија)	12	површина 134.597 м <sup>2</sup>

### Одржување на каналската мрежа

Во текот на 2014 година на територијата на Општина Илинден извршено е чистење, нивелирање и одржување на отворени одводни канали во вкупна должина од 39.100 метри.

Локација	Опис на чистење	Вкупна должина (m)
Главна каналска мрежа	Машинско и рачно чистење	11.450
Секундарна мрежа		15.300
Терцијална мрежа		12.350
ВКУПНО		39.100

### Образование

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			
Основно Училиште	Ученици	Професори	Паралелки
Гоце Делчев	1.013	46	37
Браќа Миладиновци	427	32	23
Ристо Крле	327	25	18
ВКУПНО	1.767	103	78

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „Средно Општинско Стручно Училиште ИЛИНДЕН“		
Струки:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Електротехничар за компјутерска техника и автоматика</li> <li>• Електротехничар за електроника и телекомуникации</li> </ul>		
УЧЕНИЦИ	Професори	ПАРАЛЕЛКИ
130	18	4

## Детска Градинка

„Јавна општинска установа за деца Детска Градинка Гоце Делчев“			
Возраст во години	Дечиња	Групи	Воспитен и згрижувачки кадар
3 до 4	91	4	8
4 до 5	52	2	4
5 до 6	84	3	6
ВКУПНО	227	9	18

### Внатрешна ревизија

Во 2014 година извршени се следните 5 (пет) внатрешни ревизии:

1. Ревизија на регуларност на јавните набавки во Одделението за финансиски прашања.
2. Ревизија на регуларност на постапки за јавни набавки во ОУ Гоце Делчев н.м Илинден.
3. Ревизија на систем на внатрешни контроли при процес на утврдување и наплата на комунални такси во Одделението за финансиски прашања.
4. Ревизија на регуларност на постапки за јавни набавки во ЈКП Водовод.
5. Ревизија на систем на внатрешни контроли во Одделението за финансиски прашања.

При извршените ревизии донесени се 5 конечни извештаи и доставени се 5 Акциски планови до ревидираните субјекти за спроведување на препораките.

### Транспарентност и информирање на граѓаните

Со цел да се постигне поголема транспарентност, комуникација и интерактивност со граѓаните во текот на 2014 година континуирано се применуваа 10-те начини за информирање.

1. Општински информатор – печатено и електронско издание
2. Информации од печатените и електронските медиуми
3. Отворена директна телефонска линија
4. Е-општина „Пријави проблем“
5. Редовно ажурирана со информации веб страница на Општината; Фејсбук, Твитер и Јутјуб профилите
6. Информативни огласни табли во населените места
7. Интерактивни работни средби со месните заедници
8. Отворен ден за средби со граѓаните
9. Организирање на јавни презентации, трибини и собири со граѓаните
10. Плаери, прирачници, плакати.




# ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

## Инвестициони карактеристики за развој на Општина Илинден

Вкупна површина на територија на Општина Илинден	106,7 км <sup>2</sup>
Површина опфатена со урбанистички планови	16,5 км <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Индустриски зони (10.500.000м<sup>2</sup>) 1.050 ха</li> <li>➤ Домување и јавни намени (6.050.000м<sup>2</sup>) 605ха</li> </ul>	
Технолошки индустриски развојни зони во Бунарџик (1,2,3)	280 ха
Аеродром „Александар Велики“ и Касарна „Страшо Пинџур“	350 ха
Локални Економски Зони	420 ха
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Државно земјиште (3.000.000 м<sup>2</sup>) 300 ха</li> <li>➤ Приватно земјиште (1.200.000 м<sup>2</sup>) 120 ха</li> </ul>	
Процент на искористеност на површината на индустриските зони од вкупно 1050 ха	91%
Вкупно регистрирани стопански субјекти во Општина Илинден	741
Инвестиции во Општина Илинден во периодот од 2005 г. до 2014 г. (мали, средни и големи компании)	163
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ домашни 133</li> <li>➤ странски 30</li> </ul>	
Странските директни инвестиции (СДИ) се од земјите: Германија, Холандија, Велика Британија, Турција, Соединетите Американски Држави, Белгија, Италија, Русија, Австрија, Унгарија, Хрватска, Словенија, Грција и Индија.	

## Намалување на невработеноста

НЕВРАБОТЕНОСТ					
2008	2009	2010	2011	2012/2013	2014
38%	31%	27%	21%	19%	15%



## ИНФРАСТРУКТУРА

### Комунална инфраструктура - Систем за прифаќање и третман на отпадни води

Р.бр	Фекална канализација	
	Активност	
1.	Вкупна изградена примарна канализациона мрежа	2.193 метри
2.	Изведени шахти	84
3.	Изведени коси рачви	90
4.	Изградени пречистителни станици со капацитет од 1.250 еквивалент/жител во населените места Илинден и Кадино	2
	<b>ВКУПНА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>30.000.000 денари</b>

### Патна инфраструктура

Р.бр	Активност	Вкупно (m)
	<b>Асфалтирани патишта</b>	
1.	Рехабилитација на локален пат Кадино-Миладиновци	2.700
2.	Рехабилитација на локален пат Дељадровци-Манастир Св.Горѓија	710
	<b>Тампонирани улици</b>	
3.	Изградба на новопроектирана улица "З" во локалитет 19 во н.м Кадино	235
	<b>ВКУПНО</b>	<b>3.645</b>

### Користење на услуги на Агенцијата за катастар на недвижности преку електронскиот систем

Вид на услуга	Број на издадени акти по барање на странка	Број на издадени акти по службена должност	Вкупно
Имотен лист	597	211	808
Постапки користени преку електронскиот шалтер	/	/	300
<b>ВКУПНО издадени акти</b>			<b>1108</b>

Општина Илинден  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски

Архивски број \_\_\_\_\_  
Од \_\_\_\_\_ 2015 година